

Да се вложат 22 милијарди евра за само осум години во област како што е Косово и резултатот повторно да биде негативен е повеќе од пораз за меѓународната заедница. Каде завршија тие пари? Кој е одговорен за нивната нерационална употреба? Кој си игра со нервите на косовското население? Нема статус, нема работа, нема леб, се шверцува сè и сешто за да се преживее. А, големците дојдени од белосветските патишта, кои ги учат косоварите што да прават и како да живеат, "лапаат" плати од 15.000 евра месечно. Утре или задутре нема никому да му биде чудно, никој нема да се изненади ако сиромашното косовско население, потхрането со задоениот национализам, тргне во физички дуел со УНМИК, со КФОР и со ним сродните. Таму работата е дојдена буквално до стап. Кој ќе го "окрка" нека размислат оние кои го влечат Косово за нос речиси една деценија.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Косово тоне во бездната. Не само што никој не му подава рака за да го спаси, туку го поттурнуваат побрзо да падне во бунарот без дно. Истите оние кои секојдневно се декларираат дека ќе го спасуваат од хаосот и од безредието, се тие кои го водат во насока на потполна самоизолација и бесперспективност. Косово го уништуваат самопрогласените спасувачи, Косово го дотолчуваат странските естаблишменти кои се дојдени таму како гастербајтери, а не како дипломати. Доцна е нештата да се поправат. Кра-



КОСОВАРИТЕ СЕ ПОНЕЗАДОВОЛНИ ОД УНМИК...

НАЈВАЛКАНАТА ИСТОРИЈАТА НА

дењето, арамилакот и соучеството во девијациите на локалната мафија, стана начин на работа и на УНМИК и на КФОР. Дел од нивните претставници станаа поопасна мафија од косовското криминално подземје. Меѓусебно соработуваат, наместо да се гонат. Меѓусебно го делат профитот, наместо да ги апсат наркодилерите и шверцерите. Со право некој ќе речат дека повалкана мисија од оваа која моментно владее на Косово, ниту имало ниту ќе има.

СТРАНСКАТА ДИПЛОМАТСКА МАФИЈА НА КОСОВО

Голем дел од службениците на УНМИК се поврзани со локалната албанска мафија на Косово. Меѓународната мисија во областа, наместо да се грижи за безбедноста, имотот и за слободите на населението, се впушта во матни зделки од кои дебело профитира.

НИЧИЈА ЗЕМЈА

Во Приштина се прави план Косово да прогласи еднострана независност на почетокот на 2008 година и покрај ризикот од поделба на областа. Албанците се свесни дека веднаш по чинот на изгласувањето на независноста во косовското Собрание, северниот дел на протекторатот, населен со доминантно српско население, ќе се отцепи. Тоа ќе резултира со создавање на два ентитета. Истовремено, тоа ќе значи автоматско влегување на српската војска и полиција во реонот околу Митровица, каде веќе има бројни српски парамилитарни структури. Францускиот контингент на КФОР, кој се наоѓа во северно Косово, ќе има улога да ги спречи неодминливите судири меѓу Србите и Албанците. Приштина ќе нема целосна контрола врз тој дел од областа, а ниту Белград ќе има потполно право да владее со состојбите таму. Тоа ќе биде само продолжување на статусот на меѓународен протекторат на Косово, без конечно решение. Ќе следува процес на кантонизација, што дополнително ќе ја натера светската заедница да стави црвена линија меѓу двете страни. Тоа и де факто и де јуре ќе значи поделено Косово.

КОСОВСКИОТ ПРОТЕКТОРАТ

Косово веќе подолго време е легло на криминалот, подземјето и на анархијата. Се уште т.н. српска покраина прерасна во европски центар за трговија со жени и со наркотици. Од влегувањето на мировните сили таму во 1999 година, светската организација досега потрошила 22 милијарди евра. И покрај огромните суми издвоени за стабилизација, денес на Косово царуваат мафијата и црниот пазар. И она малку што остана легално, доведено е пред колапс. Многу примери можат да се набројат за да се докажат овие реални состојби во кои се наоѓа протекторатот на Обединетите нации. Со железницата на Косово управува стручњак од Сиера Леоне или подобро речено ги учи косоварите како да ја управуваат, понатаму чувар на паркинзите во Приштина е човек од Бангладеш, кој не знае ниту еден јазик освен мајчиниот, а патем нема ниту возачка дозвола. Тоа е баналната реалност на



"Останувањето на Косово под суверенитет на Србија би било погубно за самата Србија. Тоа е темпирана бомба во нејзините раце. На Србија ќе ѝ се повтори 1999 година, кога ја изгуби и четвртата војна за територии на територијата на Југославија. Таа тогаш го изгуби Косово. Нашето Собрание сега има право по 10 декември да прогласи независност. И тоа ќе се случи, во договор со партнерите од меѓународната заедница, кои го прифатија планот на Ахтисари. Во случај на прогласување на независност нема да дојде до масовен егзодус на Србите. Албанците ќе бидат задоволни од независноста и нема да имаат потреба да протеруваат Срби".

Азем Власи

МИСИЈА ВО

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ



"Малку е веројатно дека статусот на Косово ќе биде решен до крајот на годината. Едноставно, за тоа нема доволно време. Календарот на случувањата е преоптоварен за да се дојде до дефинитивна одлука. Како и да е, ние од преговарачката тројка на генералниот секретар на ОН, ќе му го доставиме извештајот до 10 декември. Потоа очекуваме Бан Ки Мун да расправа за Косово со земјите од Контакт-групата. Не исклучувам и повторно расправа во Советот за безбедност".

Френк Визнер, преговарач во косовската тројка

денешното косовско општество. Дел од странските новинарски куќи, кои подетално ја разоткриваат фактичката состојба таму, ќе дојдат до сознанија дека управникот на Косовската енергетска компанија, Јо Тручлер, не платил телефонски сметки во висина од 6.900 евра. А, неодамна тој висок претставник на косовската компанија побегнал, носејќи со себе 4,3 милиони долари, кои подоцна се појавиле на неговата при-

ватна сметка на Гибралтар. Куриозитетот е уште поголем кога е откриено дека "типот" станал управник на Косовската енергетска компанија со помош на фалсификувани документи за неговото образование. Всушност, тој бил само еден обичен лажо од Германија. Е, кога ќе се побара одговорност за овие девијации топката се префрла од една на друга страна. Ниту УНМИК бил надлежен за решавање на проблемите,

ниту приштинските власти, ниту КФОР, ниту цивилниот администратор. Карактеристична анархија која излегува од контрола по многу аспекти. Потоа зачува како генералниот секретар на ОН ги прифаќа извештаите на меѓународната управа во Приштина како позитивни. Речиси во секоја нова анализа на состојбите се евидентира некаков напредок, па тој дури се опишува и како демократски. Очигледно е дека постојаното инсистирање на Косово што побрзо да го добие ветениот статус, е само обид да се симне одговорноста од грбот на меѓународната заедница. Таа длабоко заринка во најпроблематичниот балкански регион и не може да го најде начинот за извлекување од калта. Денес речиси сите странци одат на Косово за да ги наполнат своите џебови. И дипломатите, и ситните политичарчиња, и хуманитарните организации, и претставниците на воената и на цивилната мисија. Кој ќе се врати оттаму без пари е или будала или глупав. Аналитичарите кои ги следеле мировните мисии ширум светот барем во последниве три децении, ќе заклучат дека ваква и толку валкана мисија, како што е косовската, никаде досега немало. Еве уште еден пример...извесен Бо Олсен дошол на Косово и веднаш станал главен меѓународен советник во телефонската компанија "ПТК". Во својата земја тој бил обичен чиновник, а денес во Приштина добива плата во висина од 11.000 евра месечно. Гевин Џефри, директор во истата компанија, си донел свој познаник

"ЗАПАДОТ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАШИ ОД СРБИЈА, А НЕ ОД АЛБАНЦИТЕ"

Србија мора да биде поагресивна кога е во прашање решението за конечниот статус на Косово. Истовремено, Србија мора да престане да се однесува кон американските власти како тие да се господари на светот. Тие се само тигар од хартија. Не знам зошто постои толкав страв од Вашингтон. Тој се однесува така кон Белград затоа што смета дека Србија мора да се помири со одземање на 15 отсто од нејзината територија. Е, сега како Србија да докаже дека тоа не смее да се случи? Таа мисли дека не треба никогаш да влезе во НАТО, а на ЕУ јасно да ѝ се порача дека ќе се прекинат сите процеси на придружување, доколку Брисел одлучи да го признае Косово. Она што сега треба Србија да го направи е да ја убеди Европа дека не треба да се плаши од неколку стотина илјади Албанци, туку да се исплаши од девет милиони Срби. Предлагам во ноември да се одржи масовен протест во Белград, со најмалку половина милион луѓе, кои ќе протестираат против западната политика на Косово. Исто така, предлагам Србија да одржи воени маневри на југот на земјата. Западот треба да почне да се плаши од Србија, а не од Албанците".

Џим Џатрас, директор на Американскиот совет за Косово

"На Косово и натаму постои фундаментална нестабилност. Таа е нагласена со разочарувањето, кое го изразуваат жителите на Косово и со продолжувањето на процесот за идниот статус. Процесот кој се води мора да резултира со заклучок, зашто во спротивно ќе се зголеми ризикот од нестабилност на Косово, но и на регионот кој го опкружува. Очигледно е дека двете

страни не се во состојба да постигнат договор до крајот на преговорите. Затоа преговарачите треба да одлучат како да ја раководат ситуацијата. Во спротивно ќе дојде до пропаѓање на целиот процес".

Бан Ки Мун



"КОХА ДИТОРЕ" УШТЕ ЕДНАШ ПИШУВА ДЕКА ОДЛУКАТА ЗА КОСОВСКИОТ СТАТУС Е ОДЛОЖЕНА

од Лондон, кој таму бил т.н. финансиски експерт, а денес во Приштина зема плата од 16.000 евра, плус додатоци за својот приватен автомобил. Истиот тој важи за еден од најголемите коцкари меѓу странците на Косово.

РАМПА ЗА АЛБАНСКИТЕ ГАСТЕРБАЈТЕРИ

Чешката република изготвила доверлив список со земји од кои не е можно да доаѓаат гастербајтери за работа. Тие лица немаат шанса да добијат работна дозвола и да престојуваат во таа земја и покрај тоа што како работна сила им се потребни на чешките претпријатија. Но, Владата во Прага се плаши дека меѓу нив може да има терористи или шверцери на дрога. Меѓу тие земји се наоѓаат Албанија и Косово како територија. Според проценките на чешките експерти, држави како Албанија или општество како косовското, претставуваат безбедносен ризик за Европа, бидејќи премногу е тенка границата меѓу државните структури и организираниот систем на разни видови шверц. Овој потег на Чешка е изнуден откако во деведесеттите години на минатиот век, се откри дека најодговорна за шверц со кокаин е косовско-албанската мафија. Официјална Прага не ја интересира фактот дали една земја е демократска или не е. На прво место го става нивото на безбедност која соодветната држава го прикажува, а дури потоа останатите димензии на вредноста.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia